

Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2024

СО

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2024 ГОДИНА	27
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2024 ГОДИНА	37

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерот на Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Обезвреднување на побарувања

Друштвото на 31 декември 2024 година евидентира долгорочни финансиски средства (вложувања) во износ од 1.231 илјади денари (31 декември 2023: 1.231 илјади денари), долгорочни побарувања во износ од 2.146 илјади МКД (31 декември 2023: 2.146 илјади МКД) и краткорочни побарувања во износ од 3.053 илјади денари (31 декември 2023: 0 илјади денари) за кои постојат објективни докази за можна исправка на вредност. Врз основа на расположливиот доказ, ние не бевме во можност да се задоволиме во разумна мера во целосната наплата на овие побарувања. Како последица на тоа, ние не можевме да утврдиме дали има потреба од некакво прилагодување на сегашната вредност на побарувањата или резултатот од работење за годината што завршува на 31 декември 2024 година и акумулираната добивка на 1 јануари 2024 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, поединечните финансиски извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање Континуитет

Како што е обелоденето во Белешка 1 Општо за Друштвото и Белешка 2.1 Основа за изготвување, на 13.10.2022 година на придружните друштва: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје им е одземена лиценцата за работа од страна на Регулаторна комисија за енергетика на РСМ. Со оглед на тоа што главните приходи на Друштвото се од корпоративно управување на овие придружни друштва, Друштвото ја подготви Годишната сметка користејќи сметководство во услови на ликвидација (престанок). Согласно оваа основа за изготвување на годишната сметка сите средства се прикажани по пониската вредност од нивната набавна вредност и нивниот надоместлив износ, таму каде што е применливо. Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Мислење

Според наше мислење, финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни со оние во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 23.05.2025

Овластен ревизор
Љубица Евтимовска Костовска



Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Јаглика Јорданова Андријеска



Друштво за ревизија РСМ
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА


	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2024	2023
		МКД '000	МКД '000
Приходи од продажба	4	215	14.071
Останати приходи од работењето	5	57	56
Приходи од работењето		272	14.127
Трошоци за сировини и други материјали	8	1	134
Набавна вредност на продадени стоки	8	192	3.443
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови	8	-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	63	502
Останати трошоци од работењето	8	3.670	3.089
Трошоци за вработени	6	62	1.778
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7	9	1.117
Останати расходи од работењето	8	10.387	1.043
Расходи од работењето		14.384	11.105
Приходи од финансирање	9	23.858	402
Расходи од финансирање	10	21	56
Добивка / (Загуба) пред оданочување		9.723	3.367
Данок на добивка	11	-	(463)
Нето добивка / загуба		9.723	2.904
Останата сеопфатна добивка			
Добивка за годината		9.723	2.904
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		9.723	2.904

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на Друштвото на 20.02.2025.

Лице одговорно за составување на извештајот
 Катерина Миланова



Управител
 Драган Наумовски




ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2024	2023
		МКД '000	МКД '000
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12.1	-	9
Материјални средства	12.2	-	-
Вложувања во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	1.231	1.231
Долгорочни побарувања	12.5	2.146	2.146
Одложени даночни средства	12.6	-	-
Долгорочни средства		3.377	3.386
Залихи	13.1	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	13.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	13.3	-	14.050
Побарувања од купувачите	13.4	272	0
Побарувања од државата	13.5	545	31
Побарувања од вработените	13.6	-	-
Останати краткорочни побарувања	13.7	3.053	-
Краткорочни финансиски средства	13.8	-	-
Парични средства	13.9	9.580	4.535
Однапред платени трошоци	13.10	-	-
Тековни средства		13.450	18.616
ВКУПНО СРЕДСТВА		16.827	22.002
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал на содружниците	16	3.075	3.075
Резерви	16	1.062	1.062
Акумулирана добивка/(загуба)	16	2.904	(0)
Добивка/(загуба) за годината		9.723	2.904
Капитал и резерви		16.763	7.040
Долгорочни резервирања	14.1	-	-
Долгорочни обврски	14.2	-	-
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
Долгорочни обврски		-	-
Обврски кон поврзани друштва	15.1	-	432
Обврски кон добавувачите	15.2	24	66
Обврски кон државата	15.3	40	876
Обврски кон вработените	15.4	-	-
Останати краткорочни обврски	15.5	-	13.589
Краткорочни финансиски обврски	15.6	-	-
Однапред пресметани обврски		-	-
Тековни обврски		64	14.963
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		16.827	22.002

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на Друштвото на 20.02.2025.

Лице одговорно за составување на извештајот
 Катерина Миланова



Управител
 Драган Наумовски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

МКД '000	Капитал	Ревалоризациони резерви и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
2023					
Состојба на 1 јануари	3.075	-	1.062	11.734	15.870
Издвоена, но неисплатена дивиденда				(11.734)	(11.734)
Нето добивка/загуба за годината				2.904	2.904
Состојба на 31 декември	3.075	-	1.062	2.904	7.040
2024					
Состојба на 1 јануари	3.075	-	1.062	2.904	7.040
Нето добивка/загуба за годината				9.723	9.723
Состојба на 31 декември	3.075	-	1.062	12.627	16.763

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

МКД '000	2024	2023
А Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка / (загуба) пред оданочување	9.723	3.367
Усогласувања за:		
Депрецијација / амортизација	9	1.117
Отпис на побарувања/обврски	-	(25)
Загуба од расходување или од продажба на ОС	-	15
Приходи од вложувања, нето	(23.856)	-
Приходи/расходи за камати, нето	(0)	(347)
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	(14.123)	4.127
Намалување/(Зголемување) на залихите	-	15
Намалување/(Зголемување) на побарувања од поврзани друштва	14.048	(13.893)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	(272)	(393)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од државата	(78)	2.936
Намалување/(Зголемување) на останатите краткорочни побарувања	(3.053)	-
Намалување/(Зголемување) на АВР	-	129
Зголемување/(Намалување) на обврските кон поврзани друштва	(432)	421
Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите	(42)	(142)
Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата	(412)	412
Зголемување/(Намалување) на останатите краткорочни обврски	(13.589)	11.734
Парични средства кои произлегуваат од работењето	(17.954)	5.347
Платени камати	-	(55)
Платен данок на добивка	(857)	(257)
Нето парични текови од оперативни активности	(18.811)	5.035
Б Парични текови од инвестициони активности		
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	-	(2.200)
Продажба на недвижности, материјални и нематеријални средства	-	3.594
Примени камати	0	402
Примени дивиденди	23.856	-
Нето парични текови од инвестициони активности	23.856	1.796
В Парични текови од финансиски активности		
Исплата на дивиденди	-	(11.734)
Нето парични текови од финансиски активности	-	(11.734)
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	5.045	(4.903)
Парични средства на почетокот на годината	4.535	9.437
Парични средства на крајот на годината	9.580	4.535

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО ЗА ДРУШТВОТО

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје е основано на 9.08.2012 година од основачите Битар Холдингс Лимитед од Кипар и Кардикор Инвестментс Лимитед од Кипар. Во текот на 2014 година влогот на Кардикор Инвестментс Лимитед е префрлен на Битар Холдингс Лимитед, со што Битар Холдингс Лимитед станува 100% акционер на Друштвото. На 31.12.2024 година основната главнина на Друштвото е поделена на 250 акции со номинална вредност од 200 евра по акција. Сите 250 акции се во сопственост на Битар Холдингс Лимитед. Ваквата структура на капиталот е запишана во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Друштвото има 4 придружни друштва: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и ОБЕЗБЕДУВАЊЕ БАЛКАН ЕНЕРЏИ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ. На 13.10.2022 година на придружните друштва: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје им е одземена лиценцата за работа од страна на Регулаторна комисија за енергетика на РСМ.

На 31 декември 2024 година, Друштвото нема вработени (2023 година: 2 вработени).

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ЕМБС	6810306
Целосен назив на правното лице	Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје
Седиште	516 бр.8 Скопје
Вид на субјект на упис	АД
Датум на основање	09.08.2012
Големина на правниот субјект	голем
Организационен облик	05.5 – акционерско друштво

Основна главнина

Паричен влог ЕУР	50.000,00
Непаричен влог ЕУР	-
Уплатен дел ЕУР	50.000,00
Вкупно основна главнина ЕУР	50.000,00
Број на издадени акции	250
Вид на акции	250 обични акции со номинална вредност од 200 евра во денарска противвредност

Сопственици

Забелешка	
Согласно член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл. весник на РМ бр.28/04, 84/05 и 25/07) промените на	

Дејност:

Приоритетна дејност / Главна приходна шифра	70.22 – Дејности на советување во врска со работењето и останатото управување
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

Овластувања:

Управител

Име	Драган Наумовски
Овластувања	Претседател на Управен одбор

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се усвоени за подготовката на финансиските извештаи се прикажани подолу. Овие политики се применуваат конзистентно за сите презентирани години, освен ако не е поинаку наведено.

2.1. Основа за изготвување

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Во Службен весник на РСМ број 75 од 3 април 2024 година објавен е Правилникот за начинот на водење сметководство во кој се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување. Меѓународните стандарди за финансиско известување ги содржат Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Согласно овој Правилник, Друштвото ќе ги усвои МСФИ почнувајќи од 1 јануари 2025 година и ќе обезбеди споредбени податоци согласно МСФИ во финансиските извештаи за 2025 година.

Континуитет

Како што е наведено во Белешка 1. Општо за Друштвото, на 13.10.2022 година на придружните друштва: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје им е одземена лиценцата за работа од страна на Регулаторна комисија за енергетика на РСМ. Со оглед на тоа што главните приходи на Друштвото се од корпоративно управување на овие придружните друштва, Друштвото ја подготви Годишната сметка користејќи сметководство во услови на ликвидација (престанок). Согласно оваа основа за изготвување на годишната сметка сите средства се прикажани по пониската вредност од нивната набавна вредност и нивниот надоместлив износ, таму каде што е применливо. Надоместливиот износ е проценет преку тест за оценка на оштетување на средствата (види 2.12 Обезвреднување на средства).

Основи за мерење

Годишната сметка е изготвена според методот на историска набавна вредност, сведена до нето надоместувачки износ, каде што е применливо.

Користење на проценки и расудувања

Подготвувањето на финансиските извештаи бара употреба на одредени сметководствени проценки. Тоа исто така бара од раководството да прави расудувања кои влијаат на примената на сметководствените политики на Друштвото. Областите што вклучуваат повисок степен на проценка или сложеност, или области каде претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се прикажани во белешка 3.

2.2. Странска валута

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари, што е функционална и известувачка валута на Друштвото.

Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута Друштвото ги преведува во функционална валута т.е. валута на примарното економско окружување во кое Друштвото работи користејќи го девизниот курс на датумот на трансакцијата. Добивките и загубите што произлегуваат од промените на девизниот курс по датумот на трансакцијата, се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка, т.е. во добивката, односно загубата.

2.3. Признавање на приходи

Продажба на производи

Приходот од продажба на производи треба да биде признаен кога ќе бидат исполнети сите од наведените услови:

- a) Ентитетот му ги пренел на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста на производите.
- b) Ентитетот не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степен кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи.
- c) Износот на приходот може веродостојно да се измери.
- d) Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за ентитетот.
- e) Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

Извршени услуги

Приходот од давање на услуги се признава во сметководствените периоди во кои се обезбедени услугите. Кога резултатот на трансакцијата која вклучува давање на услуги може веродостојно да се процени, приходот поврзан со трансакцијата треба да се признае со повикување на степенот на довршеност на трансакцијата на крајот на периодот на известување. Кога резултатот на трансакцијата која вклучува давање на услуги не може веродостојно да се процени, приходот треба да се признае само до висината на признаените расходи кои се надоместливи. Резултатот на трансакцијата може веродостојно да се процени кога се исполнети сите од следните услови:

- a) Износот на приходот може веродостојно да се измери.
- b) Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за ентитетот.
- c) Степенот на довршеност на трансакцијата на крајот на периодот на известување може веродостојно да се измери.
- d) Трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

Камати

Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата кога се пресметуваат со примена на методот на ефективна камата.

2.4. Данок од добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Основа за пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основа за пресметување на данокот од добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководството и сметководствените стандарди. Основата за пресметување на данокот од добивка се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели. Во Република Северна Македонија, стапката на данок на добивка изнесува 10%.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

2.5. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска благајна, девизна благајна, парични средства на жиро сметки во деловните банки и девизни средства на девизни сметки.

2.6. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Останатите побарувања се мерат по амортизирана набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување.

Исправка на вредноста на сомнителните и спорни побарувања

Со товарење на расходите се формира исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплативи на датумот на извештајот за финансиска состојба. Индикатори за ненаплативоста на побарувањата се следните: доцнење при наплата на побарувањата, несолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

2.7. Залихи

Залихите на материјали, производство во тек и готови производи се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите треба да ги опфати сите трошоци за набавка, трошоците за конверзија и другите трошоци направени за залихите да се доведат до нивната сегашна локација и состојба. Нето реализационата вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци неопходни за да се изврши продажбата.

Набавната вредност на залихите е определена со користење на методот на просечни цени.

Намалување на вредноста на залихите се прави за оштетени и слабо движечки залихи во зависност од нивната идна употреба и нето реализациона вредност.

2.8. Прекинатото работење и средства кои се чуваат за продажба

Прекинатото работење претставува одделна главна линија на деловно работење или географска област на работењето која е или отуѓена или е класифицирана како таква која се чува за продажба. Тоа се состои од работење и парични текови кои можат јасно да се разликуваат, оперативно и за целите на финансиското известување, од остатокот на Друштвото. Резултатите од прекинатото работење Друштвото ги прикажува посебно во извештајот на сеопфатна добивка.

Друштвото класифицира нетековно средство (или група за отуѓување) како такво кое се чува за продажба, кога неговата сметководствена вредност ќе биде надоместена главно преку трансакција на продажба наместо преку континуирано користење. За ова да биде случај, средството (или групата за отуѓување) мора да биде расположливо за продажба веднаш во неговата сегашна состојба. За продажбата да биде многу веројатна, соодветно ниво на раководство мора да се обврзе на план за продажба на средството (или групата за отуѓување) и мора да е започната активна програма за лоцирање на купувач и извршување на планот. Групите за отуѓување и нетековните средства кои се чуваат за продажба се признаваат во извештајот за финансиска состојба по пониската од нивната сметководствена вредност и објективната вредност намалена за трошоците за продажба.

Кога едно средство ќе биде класифицирано како средство кое се чува за продажба, за тоа средство престанува да се пресметува амортизација.

2.9. Вложувања во недвижности

Класификацијата на вложувањата во недвижности се заснова на критериумот дека недвижноста се користи за генерирање на приходи од наемнини.

Вложувањата во недвижности се мерат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и загубите поради обезвреднување, доколку има. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на средството. Трошоците за само изградените вложувања во недвижности ги вклучуваат трошоците за материјалите и работната рака и сите други трошоци кои директно може да се припишат на доведување на вложувањата во недвижности во состојбата предвидена за нивната намена и капитализирани трошоци за позајмување. Сите добивки или загуби од отуѓување на вложувања во недвижности (пресметани како разлика помеѓу нето приливите од отуѓување и сметководствената вредност на средството) се признаваат во добивката или загубата.

Депрецијацијата се заснова врз вредноста на средството намалена за нејзината резидуална вредност и се признава во добивката или загубата по праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на секоја компонента на вложувањата во недвижности. Пристап по компоненти се применува за компонентите и корисниот век на траење и стапката на депрецијација се базира на проценетиот век на употреба на компонентите.

Проценетиот корисен век на траење е:

Згради: 40 години

Инсталации: 20 години

Опрема: 4 години

Методите на депрецијација, корисните векови и резидуалните вредности се ревидираат на секој датум на известување и се коригираат соодветно.

Вложувањата во недвижности се отпишуваат при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нивната употреба или отуѓување.

2.10. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и евентуални акумулирани загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на средството.

Депрецијацијата е системска распределба на износот по којшто се амортизира средството во текот на неговиот корисен век на употреба. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Друштвото користи праволиниски метод на депрецијација кој резултира во константен трошок во текот на векот на употреба доколку не се менува остатокот на вредноста на средството. Земјиштето, трајни добра (уметнички слики, книги и сл.) и инвестициите во тек не се амортизираат. Проценетиот корисен век на траење е како што следи:

Мебел и останата опрема: 5 години

Компјутерска опрема и транспортни средства: 4 години

Преостанатата вредност и векот на употреба на средството се ревидираат на крајот на секоја финансиска година и, доколку очекувањата се разликуваат од претходните проценки, промена(и)та се евидентира како промена во сметководствена проценка.

Ставка од недвижности, постројки и опрема се отпишува при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нејзината употреба или отуѓување. Признаената добивка или признаената загуба што настанува од отпишување на ставка од недвижности, постројки и опрема е определена како разлика помеѓу нето принос од отуѓување, доколку постои, и сметководствената вредност на ставката. Така настанатата признаена добивка, односно загуба е вклучена во добивката или загубата кога ставката е отпишана.

2.11. Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се стекнати од Друштвото и имаат ограничен век на употреба се мерат според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Проценетиот корисен век на траење е како што следи:

Софтвер и лиценци: 4-5 години

Методите на амортизација, корисните векови и резидуалните вредности се ревидираат на секој датум на известување и се коригираат соодветно.

2.12. Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари. За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои не можат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари.

2.13. Заеми

Заемите и кредитите почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, заемите и кредитите се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

2.14. Резервирања

Друштвото треба да признае резервирање кога има сегашна обврска (законска или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека за подмирување на обврската ќе биде баран одлив на ресурси во кои се вградени економски користи и кога може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Резервирањата треба да се проверуваат на крајот на секој период на известување и да се коригираат за да ја одразат најдобрата тековна проценка. Доколку не е повеќе веројатно дека за подмирување на обврската ќе биде потребен одлив на ресурси кои содржат економски користи, резервирањето треба да се анулира. Ако ефектот од временската вредност на парите е значаен, резервирањата се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и специфичните ризици на обврската.

2.15. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кои ги дава Друштвото во размена за извршена услуга од страна на вработените. Користите на вработените се поделени во четири категории:

- Краткорочни користи за вработените, какви што се плати, надници, придонеси за социјално осигурување, платени годишни одмори и платени отсуства поради боледување, учество во добивката и бонуси (доколку треба да се платат во рамките на дванаесет месеци од крајот на периодот) и немонетарни користи (како на пример, здравствена грижа, домување, автомобили и бесплатни или субвенционирани добра или услуги) за постојаните вработени.

- Користи по престанок на работниот однос какви што се пензии, други пензиски користи, животно осигурување по престанок на работниот однос и здравствена грижа по престанок на работниот однос.
- Други долгорочни користи за вработените, вклучувајќи отсуства по долгогодишна служба или отсуство по определен број на години, јубилејни или други користи за долгогодишна служба, користи заради долгорочна инвалидност и, доколку треба да се платат дванаесет месеци или повеќе после крајот на периодот, учества во добивка, бонуси и одложени примања.
- Отпремнини.

2.16. Капитал

Капиталот ги претставува нето средствата или главнината на Друштвото. Компоненти на капиталот се: капитал на сопствениците (основна главнина), задржана добивка, резерви кои претставуваат распределба на задржана добивка и резерви кои претставуваат корекции заради одржување на капиталот кои може да се прикажат одвоено.

Ревалоризациони резерви

Ревалоризационите резерви се формираат врз основа на извршената ревалоризација на нетековните средства. Овие резерви не се предмет на распределба.

Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од основната главнина на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на сопствениците.

Реинвестирана добивка (Резерви за инвестиции)

Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во материјални средства (недвижности, постројки и опрема), вклучително и вложувањата во материјални средства набавени преку финансиски лизинг, како и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други вложувања кои служат за административни цели.

Доколку Друштвото ги отуѓи средствата со кои се стекнал преку реинвестирање на добивката во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициското вложување, го должи данокот кој би го платил кога не би ја намалил даночната основа за износот на извршените вложувања.

2.17. Нови стандарди и толкувања кои се уште не се задолжителни или порано усвоени

Нема нови стандарди, дополнувања и толкувања прифатени во Република Северна Македонија, а стапени во сила за годишни периоди почнувајќи по 1 јануари 2024 година.

3. КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Подготовката на финансиските извештаи бара од раководството да направи проценки, расудувања и претпоставки кои влијаат на износите презентирани во финансиските извештаи. Раководството на континуирана основа ги оценува своите проценки и расудувања во врска со средствата, обврските, приходите и расходите. Раководството ги базира своите проценки, расудувања и претпоставки врз историско искуство и врз други различни фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идни настани, за кои раководството верува дека се разумни под околностите. Сметководствените проценки и расудувања ретко ќе се изедначат со соодветните реални резултати. Проценките, расудувањата и претпоставките за кои постои ризик материјално да влијаат на сметководствената вредност на средствата и обврските во следната финансиска година се презентирани подолу.

Проценка на корисен век на средствата

Друштвото ги одредува проценетиот корисен век и соодветните трошоци за амортизација за неговите недвижности, постројки и опрема и нематеријалните средства со ограничен век на траење. Корисниот век може значително да се промени како резултат на технички иновации или некој друг настан. Трошокот за амортизација ќе се зголеми кога корисниот век е помал од претходно проценетиот корисен век, или ќе бидат отпишани технички застарени или не-стратешки средства што се напуштени или продадени.

Обезвреднување на побарувања од купувачи и други побарувања

Резервирањето за исправка на сомнителни и спорни побарувања се формира врз основа на проценетите загуби кои произлегуваат од неисполнувањето на обврските на клиентот. Проценката се базира на анализа на старосната структура на побарувањата, историски отписи, кредитоспособност на клиентите и промени во условите на исплата, определени при утврдувањето на адекватноста на резервацијата за исправка на сомнителни и спорни побарувања.

Резервирање за обезвреднување на залихи

Резервирање за обезвреднување на залихите бара одреден степен на проценка и проценка. Нивото на резервирање се проценува земајќи го предвид неодамнешното продажно искуство, старосната структура на залихите и другите фактори кои влијаат на застареноста на залихите.

Белешка 4

МКД '000

	2024	2023
Приходи од продажба	215	14.071
<i>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ ДРУШТВА</i>		
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	-	14.071
<i>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА</i>		
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	215	-

МКД '000

	2024	2023
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	-	14.071
Приходи од продажба на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	-	10.903
Приходи од наемнини	-	3.168

Белешка 5

МКД '000

	2024	2023
Останати приходи од работењето	57	56
Приходи од наплатени отпишани побарувања	-	25
Останати приходи од работењето	57	31

Белешка 6

МКД '000

	2024	2023
Трошоци за вработените	62	1.778
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	62	1.731
Останати трошоци за вработените	-	40
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	-	7

Белешка 7

МКД '000

	2024	2023
Трошоци за амортизација	9	1.117
Трошоци за амортизација (за производство)	9	1.117

Белешка 8

МКД '000

	2024	2023
Останати трошоци од работењето	14.313	8.211
<i>ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</i>		
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	1	-
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	-	3
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	-	131
<i>ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ</i>		
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	6	91
Услуги за одржување и заштита	-	207
Наем - лизинг	37	37
Останати услуги	20	168
<i>ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО</i>		
Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	134	1.476
Трошоци за репрезентација	8	40
Трошоци за осигурување	-	458
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	101	63
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	2.438	413
Трошоци за користење на права (освен наем)	-	-
Останати трошоци на работењето	989	640
<i>ОСТАНАТИ РАСХОДИ</i>		
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	-	15
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	-	25
Останати расходи од работењето	10.387	1.003

НАБАВНА ВРЕДНОСТ

Набавна вредност на продадени добра (стоки)	192	-
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	-	3.443

Белешка 9	МКД '000	
	2024	2023
	23.858	402
Приходи од финансирање		
Приходи од вложувања во поврзани друштва	23.856	-
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	2	0
Останати финансиски приходи	0	402

Белешка 10	МКД '000	
	2024	2023
	21	56
Расходи од финансирање		
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	-	55
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	21	1

Белешка 11	МКД '000	
	2024	2023
Данок на добивка		
Добивка пред оданочување	9.723	3.367
Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели	12.792	1.266
Даночна основа	22.515	4.633
Намалување на даночна основа:	23.856	
Даночна основа по намалување	-	4.633
Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа	-	463
Пресметан данок на добивка по намалување	-	463
Ефективна даночна стапка	0,00%	13,75%

Белешка 12.1	МКД '000	
	Нематеријални средства	
2023	Лиценци и права	
Набавна вредност		
Состојба на 1.1.	1.780	
Набавки во текот на годината	166	
Отуѓување	(1.213)	
Состојба на 31.12.	733	
Исправка на вредноста		
Состојба на 1.1.	(1.752)	
Амортизација за тековна година	(18)	
Отуѓување	1.047	
Состојба на 31.12.	(724)	
Сегашна вредност 31.12.	9	

2024	Лиценци и права
Набавна вредност	
Состојба на 1.1.	733
Набавки во текот на годината	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	733
Исправка на вредноста	
Состојба на 1.1.	(724)
Амортизација за тековна година	(9)
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	(733)
Сегашна вредност 31.12.	-

Белешка 12.2

МКД '000

Недвижности, постројки и опрема

2023	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Аванси за набавка на материјални средства	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1.1.	-	-	0	15.909	-	-	-	-	15.909
Набавки во текот на годината	-	-	(0)	2.034	-	-	-	-	2.034
Отуѓување/Расходување	-	-	-	(17.225)	-	-	-	-	(17.225)
Состојба на 31.12.	-	-	-	718	-	-	-	-	718
Исправка на вредноста									
Состојба на 1.1.		-	(0)	(13.402)	-	-			(13.402)
Депрецијација за тековна година		-	0	(1.098)	-	-			(1.098)
Отуѓување/Расходување		-	-	13.782	-	-			13.782
Состојба на 31.12.		-	-	(718)	-	-			(718)
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2024	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Аванси за набавка на материјални средства	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1.1.	-	-	-	718	-	-	-	-	718
Набавки во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отуѓување/Расходување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	718	-	-	-	-	718
Исправка на вредноста									
Состојба на 1.1.		-	-	(718)	-	-			(718)
Депрецијација за тековна година		-	-	-	-	-			-
Отуѓување/Расходување		-	-	-	-	-			-
Состојба на 31.12.		-	-	(718)	-	-			(718)
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Друштвото нема ограничување во располагањето со средствата кои ги поседува ниту пак има средства заложени како обезбедување.

Белешка 12.3
Вложувања во недвижности

МКД '000

2023	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижност и	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Депрецијација за тековна година	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-

2024	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижност и	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Депрецијација за тековна година	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-

Белешка 12.4

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни финансиски средства	1.231	1.231
Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)	1.231	1.231

				МКД '000
Заеднички вложувања	% на сопственост	Набавна вредност	Вредносно усогласување	Нето сметководствена вредност
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БЕ	100%	308		308
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БЕ	100%	308		308
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БЕ ДООЕЛ	100%	308		308
БАЛКАН ЕНЕРЏИ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ	100%	308		308
Вкупно		1.231	-	1.231

Белешка 12.5

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни побарувања	2.146	2.146
Спорни и ризични побарувања	2.146	2.146

Белешка 12.6

МКД '000

	2024	2023
Одложени даночни средства	-	-

Белешка 13.1

МКД '000

	2024	2023
Залихи	-	-

Белешка 13.2

МКД '000

	2024	2023
Средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	-	-

Белешка 13.3

МКД '000

	2024	2023
Побарувања од поврзани друштва	-	14.050

Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во земјата - 14.050

Белешка 13.4

МКД '000

	2024	2023
Побарувања од купувачите	272	0

Побарувања од купувачи во странство 1.794 1.579
 Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата 57 -
 Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи (1.579) (1.579)

МКД '000

Старосна структура на побарувања од купувачите	до 1 година	од 1 до 3 години	над 3 години	Вкупно
Побарувања од купувачи во странство	215	1.579		1.794
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	57			57
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи		(1.579)		(1.579)
Вкупно	272	-	-	272

Белешка 13.5

МКД '000

	2024	2023
Обврски / побарувања кон државата	505	(844)

Обврски кон државата 40 876
 Обврски за данокот на додадена вредност - 412
 Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задг 40 463
Побарувања од државата 545 31
 Данок на додадена вредност 78 -
 Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странск 467 31

Белешка 13.6

МКД '000

	2024	2023
Побарувања од вработените	-	-

Белешка 13.7

МКД '000

	2024	2023
Останати краткорочни побарувања	3.053	-
Останати побарувања	3.053	-

Белешка 13.8

МКД '000

	2024	2023
Краткорочни финансиски средства	-	-

Белешка 13.9

МКД '000

	2024	2023
Парични средства	9.580	4.535
Парични средства на трансакциски сметки во денари	9.574	4.528
Парични средства во благајна	7	7

Белешка 13.10

МКД '000

	2024	2023
Однапред платени трошоци	-	-

Белешка 14.1

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни резервирања	-	-

Белешка 14.2

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни обврски	-	-

Белешка 14.3

МКД '000

	2024	2023
Одложени даночни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-

Белешка 15.1

МКД '000

	2024	2023
Обврски кон поврзани друштва	-	432
Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата	-	432

Белешка 15.2

МКД '000

	2024	2023
Обврски кон добавувачите	24	66
Обврски спрема добавувачи во земјата	24	66

Белешка 15.3

МКД '000

	2024	2023
Обврски кон вработените	-	-

Белешка 15.4

МКД '000

	2024	2023
Останати краткорочни обврски	-	13.589
Обврски врз основа на учество во добивката	-	13.589

Белешка 15.5

МКД '000

	2024	2023
Краткорочни финансиски обврски	-	-

Белешка 15.6

МКД '000

	2024	2023
Однапред пресметани обврски	-	-

16. КАПИТАЛ

МКД '000

	2024	2023
Сопственик	3.075	3.075
BITAR HOLDINGS LIMITED	3.075	3.075

МКД '000

	2024	2023
Законски резерви	1.062	1.062
Издвојување од добивки во претходни години	1.062	1.062

17. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Цели на управувањето со финансиски ризици

Активностите на Друштвото го изложуваат истото на различни финансиски ризици: пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ценовен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Целокупната програма за управување со ризик на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на финансиските пазари и се обидува да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Друштвото.

17.1. Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените во пазарните цени, како што се девизните курсеви и каматните стапки, ќе влијаат на приходот на Друштвото или вредноста на неговите финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарниот ризик во рамките на прифатливи параметри, при истовремено оптимизирање на приносот.

Валутен ризик

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Валутниот ризик произлегува од финансиските средства и финансиските обврски деноминирани во валута, која што е различна од известувачката валута на Друштвото. Ризикот се мери со употреба на сензитивната анализа.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута е како што следи:

МКД '000

	Средства			Обврски	
Валута	2024	2023		2024	2023
ЕУР	-	-		-	-
УСД	-	-		-	-
ГБП	-	-		-	-
ЦХФ	-	-		-	-
Друго	-	-		-	-
Вкупно	-	-		-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 1% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

МКД '000

	зголемување за 1%			намалување за 1%	
Валута	2024	2023		2024	2023
ЕУР	-	-		-	-
УСД	-	-		-	-
ГБП	-	-		-	-
ЦХФ	-	-		-	-
Друго	-	-		-	-
Нето ефект	-	-		-	-

Ценовен ризик
 Ценовен ризик е ризик дека капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото не е изложено на значаен ценовен ризик.

Каматен ризик
 Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.
 Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

МКД '000

Финансиски средства		2024	2023
Некаматносни			
Парични средства		9.580	4.535
Побарувања од купувачи		272	14.050
Останати побарувања		3.598	31
Вложувања		1.231	1.231
Вкупно некаматносни финансиски средства		14.681	19.847
Каматносни со фиксна каматна стапка			
Парични средства			
Депозити во банки			
Дадени кредити и заеми			
Каматносни со променлива каматна стапка			
Парични средства			
Депозити во банки			
Дадени кредити и заеми			
Вкупно каматносни финансиски средства		-	-
Вкупно		14.681	19.847

МКД '000

Финансиски обврски		2024	2023
Некаматносни			
Обврски кон добавувачи		24	498
Останати тековни обврски		40	14.465
Вкупно некаматносни финансиски обврски		64	14.963
Каматносни со фиксна каматна стапка			
Кредити и лизинг		-	-
Каматносни со променлива каматна стапка			
Кредити и лизинг		-	-
Вкупно каматносни финансиски обврски		-	-
Вкупно		64	14.963

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 100 базични поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

МКД '000				
Назив	зголемување за 100 базични поени		намалување за 100 базични поени	
	2024	2023	2024	2023
Земени кредити	-	-	-	-
Дадени кредити	-	-	-	-
Нето ефект	-	-	-	-

17.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и произлегува главно од побарувањата на Друштвото од купувачи, како и инвестициите во банки, т.е. банкарски депозити, готовина и парични еквивалент. Максималната изложеност на кредитен ризик е нето сметководствената вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември за тековната година и претходната година е како што следува:

МКД '000			
Структура на побарувања од купувачи според нивната доспеаност	Бруто износ	Исправка на вредност	Нето износ
Недоспеани побарувања			-
Доспеани побарувања			
- до 1 година	272	-	272
- од 1 до 3 години	1.579	- 1.579	-
- над 3 години	-	-	-
Вкупно	1.851	(1.579)	272

МКД '000			
Структура на побарувања од купувачи според нивната доспеаност	Бруто износ	Исправка на вредност	Нето износ
Недоспеани побарувања	14.050		14.050
Доспеани побарувања			
- до 1 година			-
- од 1 до 3 години			-
- над 3 години	1.579	1.579	-
Вкупно	15.629	1.579	14.050

17.3. Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик е ризик дека Друштвото нема да биде во состојба да ги исплати своите обврски навремено. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според валута (рочност) и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Ова ги исклучува потенцијалните ефекти од непредвидливите ситуации, како што се природни катастрофи или политички турбуленции во регионот.

17.4. Утврдување на објективната вредност

Освен ако не е поинаку наведено, сметководствената вредност на финансиските инструменти ја одразува нивната објективна вредност.

18. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

Даноци

Даночните периоди на Друштвото можат да бидат предмет на инспекција од страна на даночните органи до истекот на 5 години од крајот на годината во која е поднесена или требало да биде поднесена пријавата и може да се наметнат дополнителни даноци или казни во согласност со толкувањето на даночното законодавство. Раководството на Друштвото не е запознаено со околности кои би можеле да доведат до дополнителна обврска по овој основ.

19. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото е контролирано од Битар Холдингс Лимитед, кој поседува 100% од капиталот. Крајно матично претпријатие на Друштвото е PJSC TGC-2 (Russia). Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работење.

	2024	МКД '000 2023
Расходи		
Матично друштво	-	-
Подружници	-	-
Останати поврзани страни	11.897	84
Приходи		
Матично друштво	215	-
Подружници	-	-
Останати поврзани страни	-	14.387
Примени дивиденди		
Матично друштво	-	-
Подружници	23.856	-
Останати поврзани страни	-	-
Обврски		
Матично друштво	-	-
Подружници	-	432
Останати поврзани страни	-	-
Побарувања		
Матично друштво	3.268	-
Подружници	-	-
Останати поврзани страни	2.146	16.196
Надоместок за клучен персонал		
Бруто плати и награди	-	949

20. НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ДЕНОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Друштво за инвестиции, производство,
трговија и советодавни услуги
БАЛКАН ЕНЕРѢИ ГРУП АД
Бр. 0302-~~7~~
28.03.2025 год.
С К О П Ј Е



ДРУШТВОТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И СОВЕТОДАВНИ
УСЛУГИ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ГРУП АД – СКОПЈЕ

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА

Март 2025 година

Содржина:

I. ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

1. Основни податоци
2. Сопственост
3. Раководење со Друштвото
4. Дејност
5. Организациона структура и управување со човечки ресурси
6. Надоместоци на раководството

II. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО

I. ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

1. Основни податоци

Друштвото за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје основано во август 2012 година и регистрирано е со седиште на ул. „515“ бр. 8, Гази Баба, Скопје.

2. Сопственост

Почнувајќи од 31.12.2014 година, Друштвото е во целосна сопственост на Друштвото BITAR HOLDINGS LIMITED. Ваквата структура на капиталот е запишана и во Централниот Депозитар за хартии од вредност. Во 2024 година структурата на капиталот е непроменета.

3. Раководење со Друштвото

Согласно Статутот на Друштвото, управувањето и раководењето со Друштвото се одвива преку следните органи:

- Собрание на Акционери
- Управен одбор од 4 члена, избрани од Надзорниот одбор, и
- Надзорен одбор од 4 члена, избрани од Собранието.

4. Дејност

Основна дејност на Друштвото за кое што истото е регистрирано и за кое е добиено решение од Државниот завод за статистика е Дејности на советување во врска со работењето и останато управување или шифра на дејност 70.220.

Согласно развојните планови на Балкан Енерџи Груп АД Скопје, во 2012 година беа основани следните ентитети: Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје и Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје. Дејноста на секој од новооснованите ентитети е идентична со називот на самиот ентитет, а повеќе информации за секој од нив поединечно се наведени во поднасловите што следуваат.

Во декември 2014 година беше основано Друштвото за обезбедување БАЛКАН ЕНЕРЏИ СЕКУРИТИ ДООЕЛ Скопје. Друштвото е во втора фаза на ликвидација.

А. ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Друштвото Производство на топлина Балкан ЕнерѢи ДООЕЛ (ПТБЕ), дејноста производство на топлинска енергија од страна на регулиран производител ја остваруваше согласно лиценцата доделена од страна на Регулаторната комисија за енергетика на РМ (РКЕ), бр. 11-291/12 од 31.12.2012 година, со важност од 35 години.

Остварувањето на дејноста ПТБЕ го вршеше со закупени основни средства од Топлификација АД согласно договор за закуп бр. 03-41 од 28.12.2012 година.

Во текот на 2022 година се случија повеќе активности предизвикани од предвременото раскинување на договорот за закуп и од енормно високиот пораст на цената на природниот гас. Ова резултираше со прекинување на лиценцата за производство на топлинска енергија на 20.06.2022 година кога РКЕ донесе Одлука за престанок на лиценцата за производство на топлинска енергија издадена на ПТБЕ на 31.12.2012 година.

Согласно горенаведеното, ПТБЕ во текот на 2024 година не ја извршуваше својата основна дејност. Активностите воглавно се состоеја од продолжување на судските процеси како тужител, но и како тужена страна.

На 31.12.2024 година друштвото нема вработени, а сметководствените услуги се реализираат преку "Елит такс и акаунтинг ДООЕЛ Скопје".

Друштвото го води Управител, кој не е вработен во Друштвото.

Б. ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Дистрибуција на топлина Балкан ЕнерѢи ДООЕЛ Скопје е друштво со ограничена одговорност, основано од Балкан ЕнерѢи Груп АД Скопје.

Друштвото е основано во Октомври 2012 година и е запишано во трговскиот регистар како Друштво за дистрибуција на топлинска енергија Дистрибуција на топлина Балкан ЕнерѢи ДООЕЛ Скопје со седиште ул.Тодор Александров бр.8, Скопје, со општа клаузула за Бизнис. Приоритетна регистрирана дејност на друштвото:

35.30 - Снабдување со пареа и климатизација

Друштвото Дистрибуција на топлина Балкан ЕнерѢи ДООЕЛ Скопје на 31.12.2012 година од страна на Регулаторната комисија за енергетика доби Лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија ТЕ-12.02.1/12, со временски период на важење на лиценцата од 35 години.

Поради донесената Одлука од страна на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги (Сл.Весник број 146/2022) за престанок на важење на одлуката за издавање на лиценца за

вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија заведена под УП1 бр.11-187/22 од 27.06.2022 година, а врз основа Законот за работни односи (службен весник на РМ бр. 62/2005 и сите последоватени измени и дополнувања), Друштвото на ден 09.12.2022 година донесе Одлука за воведување на организациони промени поради деловни причини со која го намали бројот на вработени во Друштвото преку укинување на работни места.

На ден 14.10.2022 година Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одржа седница на која донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност - дистрибуција на топлинска енергија на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје УП1 Бр.11-384/22 од 14.10.2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/22).

Поради непоседување на лиценцата за вршење на дејноста за која е формирано Друштвото, во Друштвото беа спроведени промени на начин што беа укинати работните места на сите вработени и беше спроведена постапка за престанок на работен однос од деловни причини на вработените во Друштвото, согласно Законот за работни односи.

На ден 23.01.2023 година беа одјавени сите вработени во Друштвото, а со денот на престанокот на работниот однос, на вработените им беше исплатена испратнина согласно член 97 од Законот за работните односи.

Друштвото го води Управител, кој не е вработен во Друштвото.

На 31.12.2024 година друштвото нема вработени, а сметководствените услуги се реализираат преку “Елит такс и акаунтинг ДООЕЛ Скопје”.

В. СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, е основано од страна на Друштвото за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје како единствен основач. Друштвото Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ дејноста снабдување со топлинска енергија ја вршеше од 01.01.2012 до 13.10.2022 година.

Друштвото Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ во текот на 2024 година работеше на наплата на побарувања за испорачана топлинска енергија во периодот додека ја вршеше дејноста снабдување со топлинска енергија.

Управувањето во Друштвото е организирано согласно одредбите на Законот за трговските друштва и со него управува Управител кој се именува за неопределено време, без ограничувања во внатрешен и надворешен промет.

На крајот на 2024 година СТБЕ имаше 2 вработени со скратено работно време на следниве работни места:

- еден вработен на работно место Референт за фактурирање;
- еден вработен на работно место Правник за застапување.

Сметководствените услуги беа извршувани од страна на сметководствено биро “Елит такс и акаунтинг ДООЕЛ Скопје”.

5. Организациска структура и управување со човечки ресурси

Балкан Енерџи Груп АД Скопје (БЕГ АД) годината ја започна со 10 извршители. Престанувањето на важноста на лиценците на Производство на топлина Дооел Скопје, Дистрибуција на топлина Дооел Скопје, Снабдување со топлина Дооел Скопје го намали обемот на работа во Балкан Енерџи Груп АД Скопје. Аналогно на тоа имаше и намалување на кадарот во Друштвото. 8 (осум) вработени заминаа со спогодбен престанок на работен однос.

На 31.12.2024 година друштвото нема вработени, а сметководствените услуги се реализираат преку "Елит такс и акаунтинг ДООЕЛ Скопје".

6. Надоместоци на раководството

На членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото не се исплатени надоместоци во текот на 2024 година, за учество во одборот. Менаџерскиот надомест за Управителот за 2024 г. изнесува 134 илјади денари во бруто износ.

II. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО

БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2024	2023
		МКД '000	МКД '000
Приходи од продажба	4	215	14,071
Останати приходи од работењето	5	57	56
Приходи од работењето		272	14,127
Трошоци за сировини и други материјали	8	1	134
Набавна вредност на продадени стоки	8	192	3,443
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови	8	-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	63	502
Останати трошоци од работењето	8	3,670	3,089
Трошоци за вработени	6	62	1,778
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7	9	1,117
Останати расходи од работењето	8	10,387	1,043
Расходи од работењето		14,384	11,105
Приходи од финансирање	9	23,858	402
Расходи од финансирање	10	21	56
Добивка / (Загуба) пред оданочување		9,723	3,367
Данок на добивка	11		(463)
Нето добивка / загуба		9,723	2,904
Останата сеопфатна добивка			
Загуба за годината		9,723	2,904
Вкупна сеопфатна загуба за годината		9,723	2,904

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2024	2023
		МКД '000	МКД '000
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12.1	-	9
Материјални средства	12.2	-	-
Вложувања во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	1,231	1,231
Долгорочни побарувања	12.5	2,146	2,146
Одложени даночни средства	12.6	-	-
Долгорочни средства		3,377	3,386
Залихи	13.1	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	13.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	13.3	-	14,050
Побарувања од купувачите	13.4	272	0
Побарувања од државата	13.5	545	31
Побарувања од вработените	13.6	-	-
Останати краткорочни побарувања	13.7	3,053	-
Краткорочни финансиски средства	13.8	-	-
Парични средства	13.9	9,580	4,535
Однапред платени трошоци	13.10	-	-
Тековни средства		13,450	18,616
ВКУПНО СРЕДСТВА		16,827	22,002
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал на содружниците	16	3,075	3,075
Резерви	16	1,062	1,062
Акумулирана добивка/(загуба)	16	2,904	(0)
Добивка/(загуба) за годината		9,723	2,904
Капитал и резерви		16,763	7,040
Долгорочни резервирања	14.1	-	-
Долгорочни обврски	14.2	-	-
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
Долгорочни обврски		-	-
Обврски кон поврзани друштва	15.1	-	432
Обврски кон добавувачите	15.2	24	66
Обврски кон државата	13.5	40	876
Обврски кон вработените	15.3	-	-
Останати краткорочни обврски	15.4	-	13,589
Краткорочни финансиски обврски	15.5	-	-
Однапред пресметани обврски	15.6	-	-
Тековни обврски		64	14,963
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		16,827	22,002

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

МКД '000	Капитал	Ревалоризациони резерви и разлики од вреднување на компоненти на останата сопствена добивка	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
2023					
Состојба на 1 јануари	3,075	-	1,062	11,734	15,870
Издаена, но неисплатена дивиденда				(11,734)	(11,734)
Нето добивка/загуба за годината				2,904	2,904
Состојба на 31 декември	3,075	-	1,062	2,904	7,040
2024					
Состојба на 1 јануари	3,075	-	1,062	2,904	7,040
Нето добивка/загуба за годината				9,723	9,723
Состојба на 31 декември	3,075	-	1,062	12,627	16,763

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

МКД '000	2024	2023
А Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка / (загуба) пред оданочување	9,723	3,367
Усогласувања за:		
Депрецијација / амортизација	9	1,117
Отпис на побарувања/обврски	-	(25)
Загуба од расходување или од продажба на ОС	-	15
Приходи од вложувања, нето	(23,856)	-
Приходи/расходи за камати, нето	(0)	(347)
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	(14,123)	4,127
Намалување/(Зголемување) на залихите	-	15
Намалување/(Зголемување) на побарувања од поврзани друштва	14,048	(13,893)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	(272)	(393)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од државата	(78)	2,936
Намалување/(Зголемување) на останатите краткорочни побарувања	(3,053)	-
Намалување/(Зголемување) на АВР	-	129
Зголемување/(Намалување) на обврските кон поврзани друштва	(432)	421
Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите	(42)	(142)
Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата	(412)	412
Зголемување/(Намалување) на останатите краткорочни обврски	(13,589)	11,734
Парични средства кои произлегуваат од работењето	(17,954)	5,347
Платени камати	-	(55)
Платен данок на добивка	(857)	(257)
Нето парични текови од оперативни активности	(18,811)	5,035
Б Парични текови од инвестициони активности		
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	-	(2,200)
Продажба на недвижности, материјални и нематеријални средства	-	3,594
Примени камати	0	402
Примени дивиденди	23,856	-
Нето парични текови од инвестициони активности	23,856	1,796
В Парични текови од финансиски активности		
Исплата на дивиденди	-	(11,734)
Нето парични текови од финансиски активности	-	(11,734)
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	5,045	(4,903)
Парични средства на почетокот на годината	4,535	9,437
Парични средства на крајот на годината	9,580	4,535

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО

Во текот на 2024 година БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје оствари вкупни приходи од 24.129 илјади денари, од кои 23.856 илјади денари се однесуваат на *приходи од дивиденди од вложувања во поврзани друштва*. Вкупните расходи во текот на 2024 година изнесуваат 14.214 илјади денари, од кои најголемиот дел – 10.386 илјади денари се однесуваат на останати расходи од работењето.

Остварен финансиски резултат

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје на крајот на 2024 година оствари нето добивка во износ од 9.723 илјади денари.

Претседател на Управен Одбор

Драган Наумовски